



Едукативен престој на оддел педијатрија во Општа Болница Ново Место

Назив на ЈЗУ : Здравствен дом - Куманово

Назив на институција каде е одржана обуката: Општа Болница Ново Место, Здравствен дом Ново Место, 23.03-17.04.2015

Име и презиме на лицето испратено на обука : д-р Валентина Богоевска Димитриевска

Датум на презентација: 09.12.2015





МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



www.mzh.gov.mk



Искуства и придобивки од престојот во Општа Болница Ново Место-педијатриски оддел и Здравствен Дом – Ново Место

- Впечатоци за беспрекорна организација,ангажираност на медицинскиот персонал како и големата љубезност на истиот
- Извонредна хигиена,ред и дисциплина на пациентите

1. Педијатриски оддел – запознавање со колегите и нивниот начин на работа,секојдневни амбулантски прегледи,специјализирани ортопедски прегледи,кардиолошки педијатриски прегледи
 - извештаи по извршени прегледи се добиваат по пошта
 - во самата педијатриска амбуланта се земаат материјали за назначени лабораториски иследувања
 - алерго тестови,брисеви
 - транспорт на истите во друго место по потреба





2. На оддел педијатрија – згрижени се пациенти до 18

години, постоперативни случаи – апендектомии

- фрактури

- интоксикации на опсервација

(консултација на специјалист и педијатар)

3. Спроведување имунизација под надзор – деца со поствакцинална реакција или одредена проблематика

4. Квалитативен тест за ангина (дали се работи за стрептокок по што за десетина минути се започнува со АБ.терапија





МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА




www.mzh.gov.mk





Temeljni postopki oživljanja TPO





- километарски подземен тунел ги поврзува Општа Болница и Здравствен Дом - за транспорт на болни, храна, техничка служба- перална

1. **Услови за работа** (простории, инвентар, менталитет на луѓето – смиреност, почитување, ред и дисциплина), закажани пациенти за имунизација без хаос и гужви во чекални
2. **Користење на отоскоп** – основен показател за ORL здравствена состојба на секое дете
3. **Календар за имунизација** – редовен и оние кои се плаќаат (по желба на родители – пнеумокок и рота вирус, брошури кои сликовито ја објаснуваат вакцината)
4. **Задолжителна имунизација против менингитис** предизвикан од крлежи – ендемско подрачје
5. **Редовни систематски прегледи** кај училишни деца како и предучилишни (пред тргнување на училиште) , отворање на здравствени картони како продолжение на предучилишните



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



www.mzh.gov.mk



Заклучок

Љубезноста на вработените во Општа Болница и Здравствен Дом – Ново Место допринесоа да мојот едукативен престој помине во пријатна атмосфера со нови пријателства , нови знаења и вештини во поглед на мојата секојдневна ангажираност на моето работно место во ЈЗУ Здравствен Дом – Куманово .





МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ви благодарам на вниманието !!!



www.mzh.gov.mk